



KENNEL ASSOCIATION OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA  
КИНОЛОШКИ СОЈУЗ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



Поштенски фах 728, ул. Коста Шахов 6-1/1, 1000 Скопје Тел. ++389 23 085 860 електронска пошта: [karmkd@gmail.com](mailto:karmkd@gmail.com)

КСМ образец бр. 16

ФОРМУЛАР/ FORM

- МАКЕДОНСКИ ШАМПИОН ВО УБАВИНА/ Title National Champion in beauty (CHMKD)
- МЛАД МАКЕДОНСКИ ШАМПИОН ВО УБАВИНА/ Title Junior Champion in beauty (JCHMKD)
- ГРАНД ШАМПИОН ВО УБАВИНА / Title Grand Champion in beauty (GrandCH)
- МЛАД ГРАНД ШАМПИОН ВО УБАВИНА / Title Junior Grand Champion in beauty (JGrandCH)
- БАЛКАНСКИ ШАМПИОН ВО УБАВИНА / Title Balkan Champion in beauty (BalkanCH)
- МЛАД БАЛКАНСКИ ШАМПИОН ВО УБАВИНА / Title Junior Balkan Champion in beauty (JBalkanCH)

Податоци за кучето/Dog info	
Раса/Breed	
Име на кучето/ Dog's Name	
Број на родовник/ Registration Number	
Датум на раѓање/ Birth date	
Микрочип бр./ Microchip Number	
Информации за сопственикот/ Owner's informations	
Име и презиме/ Name and lastname	
Адреса/ Address	
Држава/State	
e-mail	

Титула **Македонски шампион во убавина** се доделува на: / The rule for obtaining **National Champion** title is:  
- Кучето мора да има освоено најмалку три кандидатури – САС (JCAC), со исклучок на оние земји со кој е потпишан договор и странски сопственици / for foreign owners: the dog must obtain at least two CAC (JCAC) candidatures at the shows in Macedonia, with the exception of countries with which an agreement has been signed

Титула **Гранд шампион во убавина** се доделува на: / The terms for **Grand Champion** title is:  
- Кучето мора да има стекнато македонски шампионат и има освоено уште еден САС (JCAC) / dog has to be already Champion of Macedonia, and with one obtained CAC (JCAC) acquires a condition for title Grand champion of Macedonia in beauty.

Титула **Балкански шампион во убавина** се доделува на: / The terms for **Balkan Champion** title is:  
- Кучето мора да има стекнато македонски шампионат, да има освоено шампионат на уште една балканска земја / dog has to be already Champion of Macedonia, at the day of show the dog must already had title Balkan champion from another Balkan country acquires a condition for title Balkan champion of Macedonia in beauty.

Изложба/Show	Датум на изложбата/ date of the show	Освоена кандидатура/ candidature	Судија/judge

Датум и место/Date and place

Потпис/Signature

Потписниците се одговорни за точноста на податоците. КСМ не превзема одговорност за нивната исправност.  
Надомест за сертификатот се наплаќа по цена од утврдениот ценовник.  
The signatories are responsible for the accuracy of the data. KSM does not take responsibility for their accuracy.  
The payment for the certificate is charged at the price of the determined price list.